

**- РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА УСЛУГИ АД
СКОПЈЕ -**

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ЗА
ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31
ДЕКЕМВРИ 2024 ГОДИНА**

Содржина

<u>ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР</u>	<u>1</u>
<u>ПОСЕБНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА ЗАВРШЕНА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2024 ГОДИНА</u>	<u>4</u>
<u>БЕЛЕШКИ</u>	<u>9</u>

Додатоци

Додаток 1 – Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето

Додаток 2 – Годишна сметка (Посебен извештај за финансиска состојба и Посебен извештај за сеопфатна добивка)

Додаток 3 – Годишен извештај за работењето

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До:

Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје

ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.18

Скопје

Извештај за посебните финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените посебни финансиски извештаи на Друштвото Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје (во понатамошниот текст: „Друштвото“), коишто ги вклучуваат Посебниот извештај за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2024 година, Посебниот извештај за сеопфатна добивка, Посебниот извештај за промени во главнината, Посебниот извештај за паричните текови за годината која завршува тогаш, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за посебните финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие посебни финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија како и за интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на посебните финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешни прикажувања без разлика дали се резултат на измама или на грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие посебни финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои се применуваат во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизија за да добиеме разумно уверување за тоа дали посебните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во посебните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешни прикажувања на посебните финансиски извештаи без разлика дали се резултат на измама или на грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на посебните финансиски извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не и за целта на изразување на мислење за ефикасноста на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата, исто така, вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на посебните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење со резерва.

Основни за мислење со резерва

1. Како што е наведено во БЕЛЕШКА 21 – Нематеријални средства приложена кон посебните финансиски извештаи на Друштвото, истото има прикажано Гудвил во вкупен износ од 9.353 илјади денари. Друштвото не извршило мерење на објективната вредност на Гудвилот според неговата пазарна вредност на датумот на изготвување на посебниот извештај за финансиска состојба согласно МСС 36 – Обезвреднување на средства.

2. Како што е наведено во БЕЛЕШКА 22 – Материјални средства приложена кон посебните финансиски извештаи на Друштвото, со состојба на 31 декември 2024 година Друштвото има евидентирано земјиште во вкупен износ од 138.083 илјади денари. Друштвото не поседува доказ за сопственост на земјиштето (имотен лист), туку истото му е дадено на користење од страна на Република Северна Македонија. Постапката за добивање право на сопственост над земјиштето е сеуште во тек и заклучно со 31 декември 2024 година не е завршена. Според наше мислење земјиштето не треба да биде признаено како средство во посебниот извештај за финансиската состојба се до завршување на постапката за стекнување на правото на сопственост.

3. Како што е наведено во БЕЛЕШКА 25 – Краткорочни побарувања и краткорочни финансиски вложувања приложена кон посебните финансиски извештаи на Друштвото, со состојба на 31 декември 2024 година Друштвото има евидентирано побарувања од поврзани друштва во вкупен износ од 71.495 илјади денари и побарувања од купувачи во вкупен износ од 325.863 илјади денари. Во овие вкупни побарувања се вклучени сомнителни и спорни побарувања, тужени побарувања и побарувања по основ на камати во вкупен износ од 290.027 илјади денари. Друштвото нема направено проценка за оштетување на погоре наведените побарувања ниту пак има признаено било какви резервирања поради оштетување за истите, со што со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2024 година средствата се преценети а трошоците и загубата потценети за погоре наведениот износ.

Мислење со резерва

Според нашето мислење, освен за ефектите дадени во пасусот Основи за мислење со резерва, посебните финансиски извештаи објективно ја презентираат во сите материјални аспекти финансиската состојба на Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје на 31 декември 2024 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Нагласување на прашање

Без да го квалификуваме нашето мислење ние обрнуваме внимание на Белешка 29.2 Судски спорови приложена кон посебните финансиски извештаи на Друштвото во која се вели дека со состојба на 31 декември 2024 година Друштвото се јавува како тужител и како тужена страна во 32 (триесет и две) судски постапки од кои во 28 постапки се јавува како тужител (тужени се побарувања од купувачи и побарувања за дадени аванси на поврзани субјекти во вкупен износ од 357.209 илјади денари) а во 4 судски постапки се јавува како тужена страна. Тужените постапки против Гас и Електрицити Трејдинг ДОО Скопје на износ од 32.813 илјади денари и 29.094 илјади денари се успешно завршени и против пресудите не се поднесени жалби, но сеуште не се наплатени. Сепак, судските постапки се комплексни, неизвесни и долготрајни и не може со сигурност да се предвиди нивниот исход, но во наредниот период менаџментот очекува прилив на парични средства.

Нашето мислење не е квалификувано во однос на ова прашање.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работењето во согласност со член 352, член 384 и член 477 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004 ... 272/2024).

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010 ... 83/2018) е да известиме дали годишниот извештај за работењето е конзистентен со годишната сметка и посебните финансиски извештаи на и за годината која што завршува на 31 декември 2024. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работењето е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации

прикажани во годишниот извештај за работењето се конзистентни со годишната сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работењето е конзистентен од сите материјални аспекти со годишната сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на друштвото Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје за годината која завршува на 31 декември 2024.

Прилеп, 25.04.2025 година

Овластен ревизор

Пецко Ристески

Пелагониска Ревизорска Куќа

ДООЕЛ Прилеп

Управител



Пецко Ристески

**Посебни финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година
во согласност со барањата на
сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија
за Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје**

- **Посебен извештај за финансиската состојба**
- **Посебен извештај за сеопфатна добивка**
- **Посебен извештај за промени во главнината**
- **Посебен извештај за паричните текови**

Овие посебни финансиски извештаи се усвоени на ден 28.02.2025 година со Одлука број 0202-629/2 од 28.02.2025 година и потпишана од Одбор на директори.

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
на Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје
за годината која завршува на 31 декември 2024 година

	<u>Белешки</u>	<u>31 декември 2024</u> <u>во (000) МКД</u>	<u>31 декември 2023</u> <u>во (000) МКД</u>
Приходи од работењето			
Приходи од продажба	5	189.045	191.124
Останати приходи	6	791	389
Вкупно приходи од работењето		189.836	191.513
Промена на вредноста на залихите на готовите производи и на недовршеното производство		-	-
Капитализирано сопствено производство и услуги		-	-
Расходи од работењето			
Трошоци за сировини и други материјали	7	104.477	100.353
Набавна вредност на продадени стоки	8	7	-
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, Услуги со карактер на материјални трошоци	9	5.811	6.736
Останати трошоци од работењето	10	30.840	30.414
Трошоци за вработените	11	44.482	44.693
Амортизација на материјални и нематеријални средства	12	16.214	15.741
Вредносно усогласување на нетековни/тековни средства		-	-
Резервирања за трошоци и ризици		-	-
Останати расходи од работењето	13	927	1.709
Вкупно расходи од работењето		202.758	199.645
Финансиски приходи	14	6.077	-
Финансиски расходи	15	5.163	3.041
Удел во добивката/загуба на придружените друштва		-	-
Добивка/Загуба од редовното работење	16	(12.008)	(11.173)
Нето добивка/загуба од прекинати работења		-	-
Добивка/Загуба пред оданочување	16	(12.008)	(11.173)
Данок на добивка	17	-	-
Одложени даночни приходи/расходи		-	-
Нето добивка/загуба за деловната година	18	(12.008)	(11.173)
Останата сеопфатна добивка		-	-
Останата сеопфатна загуба		-	-
Вкупна сеопфатна добивка/загуба за годината	19	(12.008)	(11.173)
Сеопфатна добивка/загуба којашто им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво		-	-
Сеопфатна добивка/загуба којашто им припаѓа на неконтролираното учество		-	-
Основна добивка/загуба по акција (во денари)	20	-7,64	-7,11



Рудници и железарница УСЛУГИ
 Управител

Јован Гечески

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
на Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје
за годината која завршува на 31 декември 2024 година

	<u>Белешки</u>	<u>31 декември 2024</u> <u>во (000) МКД</u>	<u>31 декември 2023</u> <u>во (000) МКД</u>
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Нематеријални средства	21	9.353	9.353
Материјални средства	22	382.773	395.035
Вложувања во недвижности		-	-
Долгорочни финансиски средства	23	591	591
Вкупно нетековни средства		392.716	404.978
Тековни средства			
Залихи	24	9.044	9.251
Побарувања од поврзани друштва	25	71.526	71.495
Побарувања од купувачи	25	325.863	257.985
Побарувања за дадени аванси на добавувачи		-	-
Побарувања од државата по основ на даноци	25	741	675
Побарувања од вработените	25	164	164
Останати краткорочни побарувања	25	379	-
Краткорочни финансиски средства		-	-
Парични средства и парични еквиваленти	26	2.369	11.919
Платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи	25	-	29.179
Вкупно тековни средства		410.085	380.668
ВКУПНО СРЕДСТВА		802.801	785.646
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
Главнина и резерви			
Основна главнина	27	505.704	505.704
Сопствени акции		(11.502)	(11.502)
Ревалоризациска резерва		207.805	207.805
Резерви		1.831	13.548
Акумулирана добивка		2.802	2.802
Пренесена загуба		-	(543)
Добивка за деловната година		-	-
Загуба за деловната година		(12.008)	(11.173)
Вкупно главнина и резерви		694.633	706.641
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци		-	-
Долгорочни обврски		-	-
Одложени даночни обврски		-	-
Тековни обврски			
Краткорочни обврски спрема поврзани друштва	28	11.636	8.702
Краткорочни обврски спрема добавувачи		13.999	10.163
Обврски за аванси, депозити и кауции		3	-
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци		760	1.285
Обврски спрема вработените		1.509	2.530
Тековни даночни обврски		1.655	1.552
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		-	-
Обврски по заеми и кредити		47.446	54.688
Обврски по основ на учество во резултатот		-	-
Останати финансиски обврски		-	-
Останати краткорочни обврски		-	85
Одложени плаќања на трошоци и приходи на идни периоди		31.160	-
Вкупно тековни обврски		108.168	79.005
Вкупно обврски		108.168	79.005
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		802.801	785.646



Рудници и железарница УСЛУГИ
 Управител

Јован Гечески

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
на Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје
за годината која завршува на 31 декември 2024 година

ОПИС	Состојба на 31 декември 2023 година (во 000 МКД)	Зголемување (во 000 МКД)	Намалување (во 000 МКД)	Состојба на 31 декември 2024 година (во 000 МКД)
Основна главнина	505.704	-	-	505.704
Ревалоризациска резерва	207.805	-	-	207.805
Резерви	13.548	-	(11.716)	1.831
Акумулирана добивка	2.802	-	-	2.802
Пренесена загуба	(543)	-	543	-
Дивиденди	-	-	-	-
Добивка за финансиската година	-	-	-	-
Загуба за финансиската година	(11.173)	(835)	-	(12.008)
Вкупно главнина и резерви	718.143	(835)	(11.173)	706.135

ОПИС	Состојба на 31 декември 2022 година (во 000 МКД)	Зголемување (во 000 МКД)	Намалување (во 000 МКД)	Состојба на 31 декември 2023 година (во 000 МКД)
Основна главнина	505.704	-	-	505.704
Ревалоризациска резерва	207.805	-	-	207.805
Резерви	24.453	-	(10.905)	13.548
Акумулирана добивка	2.802	-	-	2.802
Пренесена загуба	-	(543)	-	(543)
Дивиденди	-	-	-	-
Добивка за финансиската година	-	-	-	-
Загуба за финансиската година	(10.905)	(268)	-	(11.173)
Вкупно главнина и резерви	729.859	(811)	(10.905)	718.143

Рудници и железарница УСЛУГИ
 Управител

 Јован Гечески



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
на Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје
за годината која завршува на 31 декември 2024 година

	<u>31 декември 2024</u> <u>во (000) МКД</u>	<u>31 декември 2023</u> <u>во (000) МКД</u>
I. Готовински тек од оперативни активности		
Нето добивка/загуба пред оданочување	(12.008)	(11.173)
Усогласување за:		
Амортизација на основни средства	16.214	15.741
Приходи/расходи од камати нето	(766)	3.037
Добивка пред промени во работен капитал	3.440	7.605
Зголемување/намалување на тековните средства		
Залихи	208	494
Побарувања од поврзани друштва	(31)	65
Побарувања од купувачи	(67.879)	10.803
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	-	391
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси	(65)	275
Побарувања од вработените	-	-
Останати краткорочни побарувања	(379)	-
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи	29.179	1.568
Вкупно зголемување/намалување на тековните средства	(38.967)	13.597
Зголемување/намалување на тековни обврски		
Обврски спрема поврзани друштва	2.934	3.079
Обврски спрема добавувачи	3.836	(8.502)
Обврски за аванси, депозити и кауции	3	(0)
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести	(525)	228
Обврски кон вработените	(1.021)	403
Тековни даночни обврски	103	(393)
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	-	-
Обврски по заеми и кредити	(7.242)	(1.653)
Обврски по основ на учество во резултатот	-	-
Останати финансиски обврски	-	-
Останати краткорочни обврски	(85)	85
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди	31.160	-
Вкупно зголемување/намалување на тековни обврски	29.163	(6.753)
Прилив од камати	5.923	-
Платени камати	(5.157)	(3.037)
Данок на добивка	-	-
Вкупно нето готовина од оперативни активности	(5.598)	11.412
II. Готовински тек од инвестициски активности		
Материјални и нематеријални средства	(3.952)	(6.824)
Вложувања во недвижности	-	-
Долгорочни финансиски средства	-	-
Краткорочни финансиски средства	-	-
Вкупно нето готовина од инвестициски активности	(3.952)	(6.824)
III. Готовински тек од финансиски активности		
Главнина и резерви	(0)	(543)
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	-	-
Долгорочни обврски	-	-
Одложени даночни обврски	-	-
Вкупно нето готовина од финансиски активности	(0)	(543)
Вкупно нето пораст/намалување на готовината	(9.550)	4.045
Готовина на почетокот од годината	11.919	7.874
Готовина на крајот од годината	2.369	11.919


Рудници и железарница УСЛУГИ
 Управител
 Јован Гечески

БЕЛЕШКИ
КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА
РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА УСЛУГИ АД СКОПЈЕ
ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2024

БЕЛЕШКА 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје (во понатамошниот текст: „Друштвото“) е основано на ден 23.06.1997 година и е 100% во приватна сопственост со домашно потекло на капиталот, сврстено во групата на големи ентитети.

Седиштето на Друштвото е во Скопје на ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.18, Скопје.

Согласно НКД, шифрата на претежната дејност на Друштвото е 49.50 – цевоводен транспорт.

ЕМБС на Друштвото е 5180694, а ЕДБ 4030997275072.

Основната главнина на Друштвото изнесува 8.035.808 евра непаричен основачки влог, со вкупен број на акции во износ од 1.571.668 со номинална вредност од 5,11 евра по акција во посед на 2.850 акционери (2.871 акционери во 2023 година).

Органи на управување на друштвото се:

- а) Собрание,
- б) Одбор на директори.

Претседател на Одборот на директори е Ѓорѓе Качурков. Неизвршни членови на Одборот на директори се:

- Филип Мешков, дипломиран правник;
- Александар Кечовски, дипломиран машински инженер;
- Ѓорѓе Качурков, дипломиран машински инженер;
- Славчо Стојанов, дипломиран машински инженер;

Друштвото е:

- доминантен сопственик на Енергоуслуги ДООЕЛ Скопје односно учествува со 100% во главнината на истото, која изнесува 5.800 евра.
- учествува со 75% во основната главнина на КОГЕЛ СТИЛ ДОО Скопје кое има основачки влог во вкупен износ од 3.756 евра.

Во годината во која се врши ревизија односно во 2024 година Друштвото има просечен број на вработени лица 60. Во претходната 2023 година овој број на вработени изнесуваше 72.

Овластено раководно и одговорно лице е Јован Гечески - Извршен член на Одбор на директори со ограничени овластувања при склучување на договори и потпишување на документи над 250.000 ЕУР во внатрешниот и надворешниот промет.

Друштвото котира на Македонската берза за хартии од вредност.

БЕЛЕШКА 2. ОСНОВ ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Основ за подготовка на посебните финансиски извештаи

Друштвото РЖ УСЛУГИ АД Скопје известува согласно со Меѓународните стандарди за финансиско известување, утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди, објавени во Правилникот за водење сметководство („Службен весник на РМ“ бр. 159/09, 164/10 и 107/11), кои ги содржат:

- Меѓународните сметководствени стандарди МСС – прифатени во Република Македонија,
- Меѓународните стандарди за финансиско известување МСФИ,
- Толкувањата на Постојниот комитет за толкување ПКТ и
- Толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување КТМФИ.

Приложените финансиски извештаи претставуваат посебни финансиски извештаи на Друштвото. Веродостојноста е поткрепена со фактот дека Друштвото ќе продолжи да работи и во иднина.

2.2. Користени проценки

При подготвување на посебните финансиски извештаи Друштвото применува сметководствени проценки за ставките кои не можат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања засновани на информации кои се последно расположливи. Во текот на работењето одредени проценки

можат да се ревидираат како резултат на промени на околностите врз основ на кој биле засновани, промени во окружувањето или добиените нови информации и сознанија.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на недвижностите, постројките и опремата, обезвреднување на недвижностите, постројките и опремата, исправка на вредноста на побарувањата односно утврдување на нивната објективна вредност, вредносно усогласување (исправки) на залихите за да се сведат по нивната нето реализациона вредност и слично.

Ефектите од промената во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и/или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

Посебните финансиски извештаи на Друштвото се подготвуваат по метод на споредливост и тоа тековна со претходна година и се презентираат во илјади (000) МКД. Онаму каде е потребно споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршените презентации во тековната година.

2.3. Претпоставка за неограничен континуитет во работењето

Посебните финансиски извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето, односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина, Друштвото нема намера ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење. Раководството смета дека не постои материјална несигурност што предизвикува сомнеж кој би го довел во прашање континуитетот во работењето на Друштвото.

2.4. Странски валути

Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странска валута се искажуваат во денари по средниот курс на НБРСМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики опфатени се во посебниот извештај за сеопфатна добивка како приходи или расходи од финансирање за пресметковниот период.

Во тековната 2024 година Друштвото има трансакции изразени во странска валута.

2.5. Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на ставките од Извештајот за финансиската состојба се следниве:

Валута	31 декември 2024	31 декември 2023
1 EUR	61,4950 ден.	61,4932 ден.
1 USD	58,8807 ден.	57,6535 ден.

2.6. Односи со поврзани страни и нивни трансакции

За целите на посебните финансиски извештаи, поврзани субјекти се оние субјекти кај кои што едното правно лице има можност за контрола врз другото правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на другото правно лице утврдени согласно МСС 24 - Обелоденување на поврзани субјекти. Односите помеѓу Друштвото и неговите поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови. Салдата на побарувањата и обврските на денот на посебниот извештај за финансиската состојба како и трансакциите со поврзаните субјекти настанати во извештајните периоди, одделно се прикажани во белешките кон посебните финансиски извештаи.

Трансакциите помеѓу поврзаните страни (Енергоуслуги ДООЕЛ, Когел Стил ДОО Скопје) и отворените салда се обелоденуваат во финансиските извештаи на групата. Трансакциите помеѓу поврзаните страни во рамките на групата и отворените салда се елиминираат при подготвувањето на консолидираните финансиски извештаи на групата по метод на потполна консолидација. Трансакциите помеѓу поврзаните страни главно се однесуваат на давање и примање на стоки и услуги (наемнина) и нивно вреднување. Утврдување на трансферните цени се врши врз принципот трошоци плус, односно по цена на чинење плус просечна маржа во дејноста на групата.

2.7. Споредбени показатели

Посебните финансиски извештаи се составени во согласност со принципот на историска набавна вредност. Посебните финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 Декември тековна и претходна година. Посебните финансиски извештаи за тековната година редовно се ревидираат со што се овозможува споредливост со показателите во финансиските извештаи од претходната година.

БЕЛЕШКА 3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕНКИ

3.1. Нематеријални средства

Нематеријални средства се оние средства кои немаат физичка содржина но кои можат да се идентификуваат. Тие се:

- Дизајнирање и имплементација на нови процеси;
- Патенти и лиценци;
- Интелектуална сопственост;
- Развивање на пазарот и трговски марки;
- Компјутерски софтвер кој не е составен дел на хардверот;
- Авторски права;
- Франшизи и сл.

Нематеријалните средства треба да се идентификуваат со цел јасно да се разграничат од гудвилот и тие почетно се мерат според нивната набавна вредност, а се признаваат само доколку:

- е веројатно дека идни економски користи ќе му се припишат на нематеријалното средство;
- набавната вредност на нематеријалното средство може веродостојно да се измери;

Корисниот век на нематеријалните средства се определува како ограничен и неограничен. Корисниот век на нематеријалните средства кои произлегуваат од договори и други законски права не треба да го надминат периодот на договорот и другите законски права.

Амортизацијата на нематеријалните средства со ограничен век на користење се пресметува врз основа на набавната вредност на нематеријалните средства и тоа по праволиниска метода на еднакви годишни износи во текот на предвидениот рок на употреба но најмногу до 5 години и со амортизациона стапка од 20%. Амортизација на нематеријалните средства со неограничен век на користење не се пресметува.

Периодот на амортизација и методот на амортизација на нематеријалните средства со ограничен век на користење треба да се проверува и коригира најмалку еднаш годишно.

3.2. Материјални средства

3.2.1. Општа објава

Материјалните средства се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурираната вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивно ставање во употреба.

Трошокот на набавка, односно набавната вредност на материјалното средство (цена на чинење), кој се распоредува за време на корисниот век на употреба, е еднаков на износот на платени парични средства или еквиваленти на парични средства, или на објективната вредност на друг надомест којшто е даден за да се стекне едно средство во моментот на неговото стекнување или изградба.

Набавната вредност на материјалните средства ја опфаќа набавната (куповната) цена, вклучувајќи ги сите увозните давачки и неповратните даноци, како и трошоците кои директно можат да се припишат на доведувањето на средството во работна состојба на употреба. Сите трговски попусти и рабати се одбиваат за да се дојде до набавната (куповната) цена.

Набавната вредност на средство кое се произведува во сопствена режија се определува со користење на истите принципи како и за стекнато средство. Ако друштвото произведува слични средства за продажба во нормалниот тек на работење, набавната вредност е еднаква на набавната вредност на средствата што се произведуваат за продажба (МСС 2). Сите интерни добивки се елиминираат при определувањето на набавната вредност на средството, додека трошоците предизвикани од прекумерното

трошење на материјал, труд или други ресурси кои биле направени заради сопствената изградба на средство не се вклучуваат во неговата набавна вредност.

Ставките на недвижности, постројки и опрема кои се утврдени со попис, а претходно не биле евидентирани во деловните книги, се признаваат по проценета фер вредност а во корист на ревалоризационите резерви.

Ако сметководствената вредност е поголема од проценетиот надоместлив износ, за разликата се врши вредносно усогласување до надоместливиот износ. Добивките или загубите настанати со продажба, се определуваат преку споредба на продажната со сметководствената вредност.

Инвестиционите вложувања се оние издатоци со кои се продолжува векот на употреба на средството, се зголемува неговиот капацитетот, се зголемува квалитетот на производите кои се произведуваат со тоа средство или се намалуваат трошоците на производство на тие производи. Вредноста на инвестиционите вложувања се додава на набавната вредност и така зголемената основица се амортизира.

3.2.2. Вреднување по почетното признавање

По почетното признавање, недвижностите, постројките и опремата се вреднуваат по набавна, односно претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањата поради оштетување доколку постојат. Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2005 година по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

3.2.1. Пренос на ревалоризационата резерва во капитал

Ревалоризационата резерва која е настаната по основ на ревалоризација на одредени ставки на недвижностите се пренесува во акумулирана добивка за годината во која таа ставка е отуѓена.

Преносот на ревалоризационите резерви во акумулирана добивка може да се врши и додека средството е во употреба. Во тој случај, износот на реализираната ревалоризациона резерва кој се пренесува во акумулирана добивка е разликата помеѓу износот на амортизацијата кој е пресметана на ревалоризираната вредност на средството и амортизацијата која би била пресметана доколку врз средството е применет моделот на набавна вредност.

3.2.2. Амортизација

Амортизација на земјиштето и инвестициите во тек не се пресметува.

Амортизација на материјалните средства се пресметува заради отпис на нивната набавна вредност. Друштвото пресметува амортизација со примена на пропорционална метода.

Векот на употреба на материјалните средства се проценува на следниот начин:

	31 декември 2024	31 декември 2023
Градежни објекти	40 години	40 години
Опрема	10-20 години	10-20 години
Возила	4-10 години	4-10 години
Останата опрема	4-10 години	4-10 години
Канцелариски мебел	5 години	5 години

Применетите годишни стапки на амортизација кои доследно се применуваат како во претходните така и во тековната година се усогласени со сметководствените политики на Друштвото и изнесуваат:

	31 декември 2024	31 декември 2023
Градежни објекти	2,5 %	2,5 %
Опрема	5,0 % - 25,0 %	5,0 % - 25,0 %
Возила	10,0% - 25,0 %	10,0% - 25,0 %
Останата опрема	10,0% - 25,0 %	10,0% - 25,0 %
Канцелариски мебел	20,0 %	20,0 %

Во пресметката на амортизацијата се почитува принципот на конзистентност на ставките на амортизација и принципот на истоветност на исправката на вредноста на основните средства со трошокот за амортизација.

Пресметувањето на амортизацијата започнува на денот кога средството станува расположливо за употреба т.е. кога тоа е на локацијата и во состојба неопходна за тоа да биде оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството.

Средството престанува да се амортизира на првиот ден од датумот кога средството е класифицирано како средство коешто се чува за продажба согласно со МСФИ 5 и од датумот кога средството е отпишано.

3.2.3. Отпишување (повлекување од употреба и отуѓување)

Недвижности, постројки и опрема се отпишуваат од деловните книги во момент на отуѓување или доколку понатаму од нив не се очекуваат никакви идни економски поволности.

Добивките или загубите кои настануваат со отпишување на одредено средство, се утврдуваат како разлика помеѓу проценетата нето добивка од отуѓување на тоа средство и неговата сметководствена вредност и се признаваат како приход или расход во периодот во кој се настанати.

Недвижностите, постројките и опремата кои во согласност со МСФИ 5 - Нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинати работења, ги исполнуваат критериумите да бидат класифицирани како нетековни средства кои се наменети за продажба се вреднуваат во согласност со одредбите на овие сметководствени политики кои се однесуваат на нетековни средства наменети за продажба.

3.3. Обезвреднет имот

Одредбите од оваа точка се однесуваат на следните видови на имот:

- Недвижности, постројки и опрема,
- Нематеријални средства,
- Учество во капиталот во зависни и поврзани друштва.

Ако на денот на посебниот извештај за финансиската состојба постојат индикации дека вредноста на некое средство од ставот 1 од оваа точка е намалена, се врши проценка на надоместливата вредност. Надоместливата вредност преставува нето продажната цена или употребната вредност во зависност која од овие две е повисока. Ако надоместливата вредност е помала од неговата сметководствена вредност, сметководствената вредност се сведува на надоместливата вредност и истовремено се намалуваат ревалоризационите резерви доколку претходно биле формирани за тоа средство.

Доколку не се формирани ревалоризациони резерви или формираните резерви се искористени за друга цел, за износот на загубата од обезвреднување се признава расход на периодот. Ако на денот на посебниот извештај за финансиската состојба постојат индикации дека претходно признатата загуба од обезвреднување повеќе не постои или дека е намалена, се врши проценка на надоместливата вредност на тоа средство.

За средства кои се вреднуваат по моделот на ревалоризација (објективна, фер вредност), загубата поради обезвреднување призната во претходните години се признава како приход односно зголемување на ревалоризационата резерва и сметководствената вредност се зголемува за надоместливата вредност.

3.4. Вложувања во недвижности

Недвижностите (земјиште и/или градежен објект) кои не се користат за потребите на деловното работење и извршување на дејноста, а се поседуваат од Друштвото за остварување на приходи од издавање под закуп или за зголемување на вредноста на недвижноста, се класифицираат како вложувања во недвижности.

По почетното признавање, вложувањата во недвижности се вреднуваат по методот на фер вредност. Фер вредноста на вложувањата во недвижности е нивната пазарна вредност која ја одредува квалификуван проценител.

Добивките или загубите кои се настанати поради промена на фер вредноста на вложувањата во недвижности се признаваат како приход, односно расход за периодот во кој се направени.

Дополнителните трошоци кои се поврзани со вложувањата во недвижности, сметководствено се опфаќаат на начин утврден со стандардите а кој важи за недвижностите, постројките и опремата.

3.5. Вложувања во подружници

Вложувањата во подружници се евидентираат во финансиските извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност. За вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во другите друштва.

3.6. Нетековни средства што се чуваат за продажба

Нетеквното средство се класификува како средство наменето за продажба доколку неговата сметководствена вредност може првенствено да се поврати преку продажна трансакција а не преку продолжување со користење.

За едно средство да се класифицира како нетековно средство наменето за продажба, според условот од ставот 1 од оваа точка, потребно е да се исполнат и дополнителни услови:

- средството да е достапно за моментална продажба во тековната состојба во која се наоѓа,
- продажбата на средството е веројатно да се реализира во рок од една година од денот на признавање како нетековно средство наменето за продажба, под што се подразбира дека постои план или одлука за продажба на средството. За продажбата на средството да биде веројатна, мора да постои пазар за тоа средство, а понудената цена да биде разумно утврдена за да се овозможи продажба во рок од една година.

Нетеквните средства кои се рекласифицирани како нетековни средства што се чуваат за продажба се вреднуваат по пониска вредност од:

- сметководствената (сегашна) вредност и
- фер вредноста намалена за продажните трошоци.

Сметководствената вредност преставува вредност по која средството се води во деловните книги во моментот на неговата рекласификација како средство наменето за продажба.

Фер вредноста е пазарната вредност на денот на продажбата. Трошоците за продажба се трошоци кои можат директно да се припишат на продажбата на средството и кои не вклучуваат финансиски трошоци или даноци. Трошоците за продажба се утврдуваат според вредноста во моментот на проценка, а не според износот кој се очекува во моментот на идна продажба.

Ако сметководствената вредност е пониска од проценетата фер вредност намалена за продажните трошоци, вредноста по која нетеквното средство наменето за продажба се вреднува во деловните книги, останува непроменета. Но, доколку сметководствената вредност е поголема од фер вредноста намалена за продажните трошоци, сметководствената вредност треба да се корегира и да се сведе на износот на фер вредноста намалена за продажните трошоци.

Разликата помеѓу повисоката сметководствена вредност и пониската фер вредност се прикажува како расход по основ на обезвреднување.

По истекување на месецот во кој нетеквното средство е рекласифицирано во нетековно средство наменето за продажба, се прекинува со пресметка на амортизацијата.

3.7. Политика на признавање на долгорочните финансиски вложувања – хартии од вредност и удели

Хартиите од вредност се класифицираат како:

- хартии од вредност вреднувани по фер вредност,
- хартии од вредност кои се чуваат до нивно доспевање и
- хартии од вредност расположливи за продажба

Вложувањата во акции или удели се искажуваат според трошокот за нивно стекнување. Акциите и уделите се водат според методот на трошокот за вложување (набавна вредност плус трансакционите трошоци, освен хартиите од вредност кои се наменети за тргување).

3.8. Залихи и отпис на ситен инвентар

Залихите се вреднуваат според пониската од набавната односно од нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите до нивната сегашна состојба и локација и која ги вклучува и сите трошоци за набавка, трошоци за конверзија и други трошоци.

Нето реализационата вредност ја вклучува продажната цена, намалена за трошоците за приготвување на продажбата.

Намалување на вредноста на залихите се спроведува за време на редовниот годишен попис а врз основа на проценка за нивно оштетување, дотраеност и сл. Намалувањето на вредноста на залихите се врши на товар на расходите на периодот, вклучувајќи го и секое нивелирање по пат на отпис до нето реализационата вредност ако истата е пониска од набавната.

Отписот на ситниот инвентар се врши еднократно при ставање на истиот во употреба. Амбалажата и автомобилските гумите се отпишуваат 100% при ставање на истите во употреба.

3.9. Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачите, побарувањата од вработените, побарувањата од државата и другите институции и останатите побарувања се искажуваат по номинална вредност зголемена за каматите согласно склучениот договор односно одлуката за исплата.

Во вкупните побарувања најзначајна ставка се побарувањата од купувачите во земјата и странство. За овие побарувања друштвото ги има усвоено следниве политики: побарувањата од купувачите во земјата ги евидентира во денари и по рочност со рокови на втасување (недоспеани, од 0-3 месеци, од 3-6 месеци, од 6 до 12 месеци, над 12 месеци).

Побарувањата од купувачите во странство ги евидентира во соодветни странски валути и во денари и по рочност со рокови на втасување (недоспеани, од 0-3 месеци, од 3-6 месеци, од 6 до 12 месеци, над 12 месеци).

Побарувањата кои се сомнителни и неизвесни во наплатата друштвото ги евидентира на посебна сметка на сомнителни и спорни побарувања во која спаѓаат сомнителните ненаплатени побарувања и тужените побарувања. За оние побарувања кои се постари од 3 години и се ненаплатливи друштвото врши исправка на вредноста на крајот на секоја деловна година по директен метод. Вака отпишаните побарувања се сврстуваат во даночно непризнати расходи.

За побарувањата од купувачи спрема кои е отпочната стечајна постапка, друштвото врши редовно пријавување на своето побарување и за истото врши исправка на вредноста по индиректен метод. Доколку побарувањето е признато од страна на стечајниот управник неговиот отпис е сврстен во групата на даночно признати расходи.

За тужените побарувања за коишто постои правосилно судско решение за наплата а кои не можат да се наплатат, за истите, друштвото врши директна исправка на вредноста и оваа исправка е сврстена во групата на даночно непризнати расходи.

Дадените заеми, депозити и кауции се искажуваат според нивната номинална вредност согласно договорот. Пресметаните камати се капитализираат после нивната достасаност согласно договорот. Останатите краткорочни вложувања се искажуваат по набавна вредност, зголемена за каматата согласно склучениот договор.

3.10. Парични средства и парични еквиваленти

Парите на сметките во денари кај комерцијалните банки се водат во номинални износи според доставениот извод за состојбата на прометот на тие сметки.

Парите во благајна во денари се искажуваат по номинална вредност.

Девизите на сметките во банката и благајната се искажуваат по среден курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на изготвување на посебниот извештај за финансиската состојба.

Пресметувањето на девизите се врши секогаш на денот на промената на состојбата на сметката (благајната) и на крајот на месецот.

За целите на составување на посебниот извештај за парични текови:

- паричните средства ги опфаќаат готовината во касите и депозитите по видување (денарски и девизни),
- паричните еквиваленти ги опфаќаат краткорочните, високо ликвидни вложувања, кои брзо можат да се конвертираат во парични средства и кои се предмет на безначаен ризик во промената на нивната вредност (рок на достасаност до 3 месеци и помалку).

3.11. Платени трошоци за идни периоди (ABP)

Однапред платените трошоци за идните периоди се искажуваат како активни временски разграничувања и се преставуваат во трошоци на периодот на кој се однесуваат. Причините за разграничувањето како и износите кои се однесуваат на идните периоди мора да бидат искажани на соодветна сметководствена исправа.

Приходите кои се пресметани во корист на тековниот период а немаат елементи да се искажат како побарувања, се искажуваат како активни временски разграничувања. Кога ќе се стекнат услови за

испоставување на документи врз основа на кој се стекнати побарувањата, временските разграничувања се пренесуваат на сметките на побарувањата. Основата за приходување и искажување на таквите износи на временските разграничувања мора да биде утврдена со соодветна сметководствена исправа.

3.12. Долгорочни обврски

Обврските спрема поврзаните друштва, обврските по заеми, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, обврските спрема добавувачите и останатите долгорочни обврски се искажуваат по номинална вредност, зголемена за достасаните камати согласно склучениот договор.

Обврските искажани во девизи се пресметуваат по средниот курс на Народната банка на денот на изготвување на посебниот извештај за финансиската состојба, но и на крајот на секој месец во случај кога се отплаќаат долгови.

За долгорочните обврски за кои не се пристигнати опомени и тужбени побарувања а се постари од три години, Друштвото врши нивно приходување.

3.13. Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачите и останатите обврски се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Овие обврски се класифицираат како краткорочни доколку на датумот на изготвување на посебниот извештај за финансиската состојба рокот на доспевање им е до 12 месеци. Обврските кон доверителите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност.

3.14. Обврски по кредити

Сите обврски спрема трети лица за кои се плаќа камата се презентирани како финансиски обврски. Обврските со доспевање во рок подолг од една година се класифицираат како нетековни обврски, додека оние со рок на доспевање до една година како тековни обврски заедно со тековниот дел на долгорочните кредити (камати).

Долгорочните обврски по долгорочни заеми и кредити се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски а на товар на расходите од финансирање. Долгорочните обврски по заеми и кредити од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на посебниот извештај за финансиската состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходите, односно расходите од финансирање.

3.15. Одложени плаќања на трошоци и приходи за идните периоди (ПВР)

На товар на пресметковниот период се пресметуваат и трошоците за кои не постојат соодветни сметководствени исправи за да можат да се признаат како обврска, а за кои со сигурност може да се утврди дека се однесуваат на тековниот пресметковен период. Кога ќе се прибават документи за признавање на обврските, се врши укинување на временските разграничувања во корист на сметките на обврските.

Приходите за кои нема услови за признавање во тековниот пресметковен период, се одложуваат преку временски разграничувања за идни периоди.

Во корист на временските разграничувања се евидентираат и наплатените приходи кои се однесуваат за идните периоди, а за кои не било искажано соодветно побарување.

3.16. Резервирања

Резервации се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан од кој се очекува одлив на парични или други средства и кога износот на надоместокот со голема веројатност може да се предвиди. Резервирањата се евидентираат според нивната сегашна вредност на очекуваните трошоци потребни за надоместување на обврската. Расходот за било која резервација се признава во посебниот баланс на успех намален за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

3.17. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минат настан чие што постоење ќе биде потврдено само со случување или не случување на еден или повеќе несигурни идни настани кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски не се признаваат во посебните финансиски извештаи туку само се обелоденуваат.

Неизвесно средство е можно средство кое произлегува од минат настан и чие што постоење ќе биде потврдено само со случување или не случување на еден или повеќе несигурни идни настани кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесно средство се признава само кога остварувањето на приходот е речиси сигурен.

3.18. Придонеси за пензиско и инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на работниот однос

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените се уплатуваат во соодветните пензиски фондови. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на нивното пензионирање. Друштвото нема направено резервирања за ова право на вработените бидејќи смета дека сумата е незначителна за посебните финансиски извештаи.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат од работа по основ на технолошки вишок, износ кој зависи од работниот стаж на вработениот, но најмногу до седум месечни просечни плати исплатени во Република Северна Македонија. Друштвото нема направено резервирања за ова право на вработените бидејќи смета дека сумата е незначителна за посебните финансиски извештаи.

3.19. Капитал

3.19.1. Основна главнина

Запишаниот (основен) капитал се искажува на посебна сметка во износ кој е запишан во трговскиот регистар при основањето односно при промената на уписот на вредноста на капиталот.

3.19.2. Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од страна на Друштвото и кои ги поседува Друштвото се третираат како сопствени (резервски) акции и се признаваат по нивна набавна вредност а се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото.

3.19.3. Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката во тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 1/10 од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 1/10 од вредноста на основната главнина, истата може да се употреби само за покривање на загубите. Доколку резервата надминува 1/10 од вредноста на основната главнина на Друштвото истата може да се употреби за исплата на дивиденди со претходно донесена Одлука.

3.19.4. Ревалоризациони резерви

Ревалоризациона резерва (ревалоризационен вишок) произлегува од објективно вреднување на нетековните средства после нивното почетно признавање според набавната вредност, како и од дополнително вреднување на финансиските инструменти кои се расположливи за продажба. Ревалоризациониот вишок се пренесува во акумулираната добивка кога истиот ќе се реализира согласно МСС 16.

3.20. Задржана (акумулирана) добивка/загуба

Во деловните книги на друштвото посебно се искажува задржаната (нераспоредена) добивка, а посебно искажаната загуба од работењето.

Искажаната загуба од работењето може да се покрие со задржаната добивка само по Одлука на друштвото, а во согласност со одредбите на Законот за трговските друштва.

Доколку настане загуба, истата се покрива од сите позиции на капиталот. Членовите на друштвото не се обврзани со договорот на друштвото / статутот да ја покриваат загубата со внесување на дополнителни влогови.

Исплатата на дивиденда или добивка се спроведува врз основа на Одлука на собранието и според одредбите на Законот за трговските друштва.

3.21. Добивка или загуба во тековната година

Добивката или загубата во тековната година во посебниот извештај за финансиската состојба се искажува по оданочување и тоа како добивка, односно загуба од работењето.

3.22. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска од набавната, по сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Во текот на разгледуваниот период Друштвото нема трансакции кои претставуваат финансиски наеми, при што истото не се јавува ни како корисник на такви средства.

Наемите кај кои значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицирани како оперативни наеми.

Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во Посебниот извештај за сеопфатна добивка на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во извештајот за финансиската состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности. Друштвото во тековната година се јавува и како наемодавател и како наемокорисник на такви на средства.

3.23. Приходи од продажба и останати приходи

Приходите од продажба се признаваат кога ризиците и користите се пренесени на купувачот или кога услугите се извршени. Приходите од продажба се евидентираат намалени за даноците и попустите при продажбата.

Приходите од продажба на производи се признаваат кога ќе се исполнат во целост следните услови:

- на купувачот му се пренесени сите значајните ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на стоките. Друштвото не задржува вистинска контрола врз продадените стоки;
- приходите може веродостојно да се измерат;
- веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив во Друштвото;
- трошоците во врска со трансакцијата може веродостојно да се измерат; и
- соодветен доказ за трансакцијата постои.

Приходите од услуги се признаваат кога ќе се исполнат во целост следните услови:

- приходот може веродостојно да се измери;
- веројатно е дека Друштвото ќе има прилив на економски користи;
- степенот на довршеност може веродостојно да се измери;
- трошоците на трансакцијата и за довршување на трансакцијата можат да се измерат; и
- соодветен доказ за трансакцијата постои.

Приходите кои произлегуваат од употреба на средства на Друштвото од страна на други друштва со кои се заработуваат камати, тантиеми и дивиденди, треба да се признаат како приходи тогаш кога не постои значајна несигурност за нивното мерење и наплата.

3.24. Признавање на расходите

Расходите се признаваат согласно Рамката за составување и презентирање на финансиските извештаи (МСФИ).

Во политиката за признавање на расходите, Друштвото се придржува до следните критериуми:

- расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, при што е возможно да се измери со сигурност;
- расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавањето на расходите се извршува со постапката на разумна алокација на пресметковни периоди;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во посебниот извештај за финансиска состојба;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанала обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.

Сите трошоци и расходи кои се однесуваат на пресметковниот период мораат да бидат опфатени во посебниот извештај за сеопфатна добивка.

3.25. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датумот на посебниот извештај за сеопфатна добивка се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат независно дали се наплатени или не. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажби на хартии од вредност, приходи од камати и од курсни разлики.

- **Камати:** се признаваат на пресметковна основа за периодот на кои се однесуваат, имајќи го во предвид фактичкиот пренос на средствата.
- **Дивиденди:** за дивиденди кои не произлегуваат од вложувања евидентирани според методот на главнина, се признаваат кога ќе се утврдат правата на сопствениците за примање на истите.
- **Курсни разлики:** се признаваат за периодот на кој се однесуваат.
- **Капитални добивки:** се признаваат за периодот на кој се однесуваат.

3.26. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датум на посебниот извештај за сеопфатна добивка се прикажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени или не. Тие се состојат од расходи за камати, провизии и курсни разлики.

3.27. Трошоци од позајмици

Трошоците за позајмици се признаваат како расходи за периодот во кој се настанати, освен оние кои се капитализирани.

Трошоците за позајмици директно припишани на стекнување, изградба или производство на средства кои се квалификуваат согласно со МСС 23, се капитализираат како составен дел на набавната вредност, односно на цената на чинење на средството.

3.28. Данок на добивка

Во согласност со важечката законската регулатива во Република Северна Македонија, данок на добивка се плаќа на остварената добивка во тековната година како и на непризнатите расходи и на помалку искажаните приходи.

Друштвото изготвува Даночен биланс, пресметува и плаќа данок на добивка по стапка од 10% на остварената добивка, на непризнатите расходи и на помалку искажаните приходи.

Данокот на добивка се состои од тековен и одложен данок. Тековниот данок на добивка се пресметува согласно законските прописи во РСМ. Одложениот данок на добивка е пресметан за временските разлики помеѓу даночната основица и сегашната вредност на средствата и обврските. Одложениот данок не се пресметува при почетно вреднувања на средствата и обврските доколку во

моментот на трансакцијата нема влијание врз даночната добивка или загуба. Одложениот данок се пресметува со примена на тековната даночна стапка. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики. Одложеното даночно средство е пресметано врз основа на веројатноста на постоење на идни оданочливи добивки кои ќе овозможат искористување на одложеното даночно средство.

3.29. Заработувачка по акција

Друштвото ја прикажува основната заработувачка по акција на обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за тековната година која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

3.30. Промена на сметководствени политики

Сметководствените политики кои се утврдени со овој правилник се применуваат од период во период на конзистентна основа. Сметководствените политики се менуваат доколку тоа е условено со измена или донесување на нови МСС/МСФИ.

По исклучок на ставот 1 од оваа точка, промена на сметководствените политики може да се направи доброволно ако се процени дека новата сметководствена политика води кон подобра презентација на случувањата и позициите во финансиските извештаи. За промените во сметководствените политики одлучува Одборот на директори на РЖ Услуги АД Скопје.

Новата сметководствена политика се применува ретроактивно, кога тоа се бара од МСС/МСФИ како од секогаш да била применета, освен кога износот на корекција не може прецизно да се утврди. Во таков случај новата сметководствена политика се применува на перспективна основа.

Ефектот кој настанува од ретроактивна примена на новите сметководствени политики се признава како корекција на пренесениот резултат, во согласност со МСС 8 – Сметководствени политики, промени во сметководствени проценки и грешки.

За оние средства, обврски, приходи и расходи за кои со овој акт не се утврдени сметководствени политики ќе се применува основниот третман за нивно мерење утврден во соодветниот МСФИ.

БЕЛЕШКА 4. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

4.1. Финансиски ризици и управување со истите

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политики за управување со нив се следните:

4.1.1. Ризик од промена на девизниот курс

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од набавки на странски пазари при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој вид на ризик со оглед дека во Република Северна Македонија и не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можни флукуации на странските валути кои сепак се ограничени поради фактот што најголем број од трансакции се во Евра, чии валутен курс се смета за релативно стабилен.

4.1.2. Ризик од промена на цени

Друштвото не е изложено на ризик од промена на цените на вложувањата расположливи за продажба бидејќи нема вложувања кои се расположливи за продажба (хартии од вредност).

4.1.3. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите стасани обврски за плаќање. Друштвото има голем број на купувачи така што овој ризик е минимален но сепак постои. Друштвото нема изградено некоја посебна политика со која би можело да управува со кредитниот ризик или со која би можело да го намали кредитниот ризик.

4.1.4. Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека во текот на 2024 година, Друштвото не користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки може да се каже дека Друштвото не е изложено на ваков вид на ризик.

4.1.5. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба са своите парични средства редовно да ги плаќа стасаните обврски спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потреба готовина за сервисирање на своите пристигнати обврски. Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

4.1.6. Даночен ризик

Согласно законските прописи во Република Северна Македонија, посебните финансиски извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесување на даночните биланси за тековната година. Во тековната 2024 години во Друштвото не е вршена контрола од страна на даночните власти. Сепак, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не можат да се определат со разумна сигурност.

4.2. Финансиски инструменти

4.2.1. Ризик на финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење од сопствени средства (акумулирана добивка и амортизација) и со користење на краткорочни и долгорочни позајмици со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември тековна и претходна година е следна:

Долгорочна задолженост	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Долгорочни обврски	-	-
Парични средства и парични еквиваленти	2.369	11.919
Нето обврски	(2.369)	(11.919)
Вкупно капитал и резерви	694.633	706.641
% на долгорочна задолженост во однос на капиталот	(0,34%)	(1,68%)

Вкупна задолженост	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Вкупни обврски (краткорочни и долгорочни)	77.008	79.005
Вкупни средства	802.801	785.646
% на вкупна задолженост во однос на вкупните средства	9,59%	10,06%

4.2.2. Ризик од девизни валути

Друштвото може да влезе во трансакции во странски валути кои произлегуваат од набавки на странски пазари, при што истото може да биде изложено на секојдневни промени на девизните курсеви на странски валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во илјади денари е како што следи:

	Во илјади (000) МКД					
	Средства		Обврски		Салдо	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
ЕУР	-	-	-	-	-	-
УСД	-	-	-	-	-	-
Други	-	-	-	-	-	-

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на посебниот извештај за финансиската состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката а негативните намалувања на добивката за соодветниот период.

	Во илјади (000) МКД			
	Зголемување за 10%		Намалувања за 10%	
	2024	2023	2024	2023
ЕУР	-	-	-	-
УСД	-	-	-	-
Други	-	-	-	-
Нето ефект	-	-	-	-

4.2.3. Ризик од промена на каматите

Друштвото се изложува на промени на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки. Друштвото користи позајмици со фиксни каматни стапки. Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот на годините е:

Финансиски средства	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Некаматносни		
Парични средства	2.369	11.919
Побарувања од поврзани друштва и од купувачи	397.389	329.479
Дадени аванси	-	-
Останати побарувања	1.283	839
Вложувања расположливи за продажба	-	-
Вкупно	401.041	342.237
Каматносни		
Парични средства на сметки	-	-
Дадени депозити во банки	-	-
Дадени заеми на поврзани друштва	-	-
Вкупно	-	-
Финансиски обврски		
Некаматносни		
Обврски спрема поврзани друштва и кон добавувачи	25.638	18.864
Останати тековни обврски	3.924	5.452
Вкупно	29.562	24.231
Каматносни со фиксна каматна стапка		
Обврски по кредити со променлива каматна стапка	-	-
Обврски по кредити (позајмици) со фиксна каматна стапка	47.446	54.688
Вкупно	47.446	54.688

Друштвото нема побарувања или обврски со променлива каматна стапка.

4.2.4. Ризик од неликвидност

Друштвото е изложено на ризик од неликвидност кога нема да биде во можност со своите парични средства редовно да ги плаќа стасаните обврските спрема своите доверители и кредитори. Ваквиот ризик Друштвото го надминува со континуирано обезбедување на потребни парични средства за сервисирање на своите пристигнати обврски.

Следната табела ја дава рочноста на финансиски средства и обврски на друштвото со состојба на 31 декември тековната и претходна година според нивната доспеаност.

	Во илјади (000) МКД					
	До 30 дена	Од 31 - 90 дена	Од 91 - 365 дена	Од 1 до 3 години	Над 3 години	Вкупно
2024						

Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје
Белешки кон посебните финансиски извештаи

Парични средства	2.369	-	-	-	-	2.369
Побарувања од поврзани друштва (тужени)	-	-	31	-	67.183	67.212
Побарувања од поврзани друштва – аванси	-	-	-	-	4.313	4.313
Побарувања од купувачи	21.096	4.554	4.858	5.215	1.160	36.883
Побарувања од специфично работење	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања (тужени)	-	-	61.180	16.752	212.095	290.027
Побарувања од државата за даноци	741	-	-	-	-	741
Побарувања од вработените	-	-	-	-	164	164
Останати краткорочни побарувања	-	-	379	-	-	379
Вредносно усогласување на побарувања од купувачи	-	-	-	-	(1.047)	(1.047)
Вкупно средства	24.206	4.554	66.448	21.967	283.868	401.042
Обврски спрема поврзани друштва	11.636	-	-	-	-	11.636
Обврски спрема добавувачи во земјата	13.355	613	6	26	-	13.999
Обврски за аванси депозити и кауции	-	-	-	-	-	-
Обврски за даноци и придонеси	3	-	-	-	-	3
Обврски спрема вработените	1.509	-	-	-	-	1.509
Тековни даночни обврски	2.415	-	-	-	-	2.415
Обврски по земи и кредити	-	-	-	47.446	-	47.446
Останати обврски	-	-	-	31.160	-	31.160
Вкупно обврски	28.918	613	6	78.632	-	108.168

	Во илјади (000) МКД					
	До 30 дена	Од 31 - 90 дена	Од 91 - 365 дена	Од 1 до 3 години	Над 3 години	Вкупно
Парични средства	11.919	-	-	-	-	11.919
Побарувања од поврзани друштва (тужени)	-	-	-	-	67.183	67.182
Побарувања од поврзани друштва – аванси	4.312	-	-	-	-	4.312
Побарувања од купувачи	19.291	2.124	3.548	3.481	89	28.532
Побарувања од специфично работење	-	-	1.653	-	-	1.653
Останати побарувања (тужени)	-	-	15.478	1.274	212.095	228.847
Побарувања за дадени аванси на доба.	-	-	-	-	-	-
Побарувања од државата за даноци	675	-	-	-	-	675
Побарувања од вработените	-	-	-	164	-	164
Вредносно усогласување на побарувања од купувачи	-	-	-	-	(1.047)	(1.047)
Вкупно средства	36.197	2.124	20.679	4.919	278.320	342.238
Обврски спрема поврзани друштва	23	-	8.679	-	-	8.702
Обврски спрема добавувачи во земјата	10.163	-	-	-	-	10.163
Обврски за аванси депозити и кауции	-	-	-	-	-	-
Обврски за даноци и придонеси	1.285	-	-	-	-	1.285
Обврски спрема вработените	2.530	-	-	-	-	2.530
Тековни даночни обврски	1.552	-	-	-	-	1.552
Обврски по земи и кредити	-	-	-	54.688	-	54.688
Останати обврски	-	-	-	85	-	85
Вкупно обврски	15.553	-	8.679	54.773	-	79.005

БЕЛЕШКА 5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Во илјади (000) МКД

Приходи од продажба	2024	2023
Приходи од продажба на добра и услуги на поврзани друштва врз други основи	50	44
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	185.118	187.629
Приходи од наемнини	3.876	3.451
Вкупно	189.045	191.124

Структурата на приходите по сегменти е како што следи:

	Во илјади (000) МКД	
Приходи од продажба	2024	2023
Приходи од наемнини	3.876	3.451
Приходи од наемнини на деловен простор	1.096	1.072
Приходи од наем на резервоари	2.780	2.379
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	185.118	187.629
З (три) барска индустриска вода	68.728	79.737
Архивирање	22	38
Други услуги	2	31
Хигиенска вода	11.069	10.806
Индустриска мека вода	87.230	72.841
Надомест за користење на цевководи	8.927	8.952
Обезбедување	2.010	1.779
Обезбедување и ПП заштита	5.835	11.186
Услуги по запис за водостопанство	193	-
Обука и сервисирање на ПП апарати	-	2
ПП заштита и дополнително дежурство	1.095	1.923
Приходи од продажба	7	-
Телефон	-	333
Приходи од продажба на добра и услуги на поврзани друштва врз други основи	50	44
Закуп на деловни простории на поврзани субјекти	50	44
Вкупно	189.045	191.124

БЕЛЕШКА 6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Во илјади (000) МКД	
Останати приходи	2024	2023
Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски	-	50
Останати приходи од работењето	791	340
Вкупно	791	389

БЕЛЕШКА 7. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

	Во илјади (000) МКД	
Трошоци за сировини и материјали	2024	2023
Сировини и материјали	47.100	46.291
Материјали (за администрација, управа и продажба)	466	674
Енергија	53.407	50.013
Енергија (за администрација, управа и продажба)	587	553
Резервни делови и материјали за одржување	2.781	2.483
Резервни делови и материјали за одржување (за администрација, управа и продажба)	103	237
Ситен инвентар, амбалажа и автогуми	34	104

Вкупно	104.477	100.353
---------------	----------------	----------------

БЕЛЕШКА 8. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ СТОКИ

Набавна вредност на продадени стоки	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Набавна вредност на продадени добра (стоки)	7	-
Вкупно	7	-

БЕЛЕШКА 9. УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Услуги со карактер на материјални трошоци	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Транспортни услуги	202	366
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	508	555
Услуги за одржување и заштита	3.668	4.444
Комунални услуги	137	179
Останати услуги	1.185	1.110
Наем - лизинг	111	83
Вкупно	5.811	6.736

БЕЛЕШКА 10. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Останати трошоци од работењето	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Трошоци за надомест и други примања на членови на Управен и Надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.200	1.200
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	115	127
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	11.080	10.357
Останати трошоци на работењето	18.072	18.225
Спонзорства и донации	15	10
Репрезентација	170	276
Осигурување	189	218
Вкупно	30.840	30.414

БЕЛЕШКА 11. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

Трошоци за вработени	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Останати трошоци за вработените	3.567	1.887
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	22	31
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	997	555
Плата и надоместоци на плата - бруто	39.895	42.219
Вкупно	44.482	44.693

БЕЛЕШКА 12. АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Во илјади (000) МКД

Амортизација на основни средства	2024	2023
Трошоци за амортизација	16.214	15.741
Вкупно	16.214	15.741

БЕЛЕШКА 13. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Останати расходи од работењето	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Останати расходи од работењето	927	1.709
Вкупно	927	1.709

БЕЛЕШКА 14. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

Финансиски приходи	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Приходи врз основа на камати од работењето со поврзани друштва	6.000	-
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	77	-
Вкупно	6.077	-

БЕЛЕШКА 15. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

Финансиски расходи	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Расходи врз основа на курсни разлики од работењето со поврзани друштва	5	-
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	5.157	3.037
Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	-	4
Вкупно	5.163	3.041

БЕЛЕШКА 16. ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ

Добивка/загуба пред оданочување	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Добивка/загуба пред оданочување	(12.008)	(11.173)
Вкупно	(12.008)	(11.173)

БЕЛЕШКА 17. ДАНОК НА ДОБИВКА

Согласно важечките законски прописи Друштвото пресметува и плаќа данокот на добивка.

Пресметка на данок на добивка	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Финансиски резултат од БУ	(12.008)	(11.173)
Непризнати расходи за даночни цели	7.783	6.069
Даночна основа	(4.225)	(5.103)
Намалување на даночна основа	-	-
Даночна основа по намалување	-	-
Пресметан данок на добивка (10% x даночна основа)	-	-
Намалување на пресметаниот данок на добивка	-	-

Пресметан данок по намалување

- -

БЕЛЕШКА 18. НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

Нето добивка/загуба	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Нето добивка/загуба	(12.008)	(11.173)
Вкупно	(12.008)	(11.173)

БЕЛЕШКА 19. ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА

Вкупна сеопфатна добивка/загуба	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Вкупна сеопфатна добивка/загуба	(12.008)	(11.173)
Вкупно	(12.008)	(11.173)

БЕЛЕШКА 20. ОСНОВНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ПО АКЦИЈА

Основната добивка/загуба по акција се пресметува со делење на добивката/загубата која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката/загубата по оданочување за имателите на приоритетни акции), со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

	Во МКД	
	2024	2023
Добивка/Загуба по оданочување	(12.007.920)	(11.173.050)
Добивка/Загуба која припаѓа на имателите на обични акции	(12.007.920)	(11.173.050)
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	1.571.668	1.571.668
Основна добивка по акција (денари по акција)	(7,64)	(7,11)

БЕЛЕШКА 21. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Вид на основно средство	Гудвил (Goodwil)	Во илјади (000) МКД	
		Концесии, патенти, лиценци, трговски и услужни марки	Вкупно
Набавна вредност на НС (состојба на 01.01.2024)	9.353	179	9.531
-директни зголемувања	-	-	-
-прекнижувања	-	-	-
-расходи и отуѓувања	-	-	-
-ревалоризација	-	0	0
Состојба на НС на 31.12.2024	9.353	179	9.531
Исправка на НС на 01.01.2024	-	(179)	(179)
-амортизација	-	-	-
-расходи и отуѓувања	-	-	-
-ревалоризација	-	0	0
Состојба на исправката на НС на 31.12.2024	-	(179)	(179)
Сегашна вредност на НС на 31.12.2024	9.353	0	9.353

Вид на нематеријални средства	Гудвил (Goodwil)	Во илјади (000) МКД	
		Концесии, патенти, лиценци, трговски и услужни марки	Вкупно
Набавна вредност на НС (состојба на 01.01.2023)	9.353	179	9.531
-директни зголемувања	-	-	-
-прекнижувања	-	-	-
-расходи и отуѓувања	-	-	-
-ревалоризација	-	-	-
Состојба на НС на 31.12.2023	9.353	179	9.531
Исправка на НС на 01.01.2023	-	(179)	(179)
-амортизација	-	-	-
-расходи и отуѓувања	-	-	-
-ревалоризација	-	-	-
Состојба на исправката на НС на 31.12.2023	-	(179)	(179)
Сегашна вредност на НС на 31.12.2023	9.353	0	9.353

РЖ Услуги поседува вложување во Когел Стил ДОО Скопје (75%) врз основа на заплена на удел од страна на Енергоуслуги и Гас & Електрицити ДОО Скопје во Когел Стил, во деловна комбинација, согласно проценка направена од овластен проценувач, во постапката на извршување преку извршител. Номиналната главнина на Когел Стил ДОО Скопје изнесува 308 илјади денари (5.008 ЕУР). Вредноста на друштвото Когел Стил ДОО Скопје согласно погоре наведената проценка направена од страна на овластен проценувач изнесува 19.013 илјади денари. РЖ Услуги во основната главнина на Когел ДОО Скопје учествува со 75%.

БЕЛЕШКА 22. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Вид на основно средство	Земјиште	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелар. инвентар, мебел и транспор. средства	Биолош. средства	Останати материја. средства	Во илјади (000) МКД	
							Материја. средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност на ОС (состојба на 01.01.2024)	138.083	220.095	644.655	28.073	11	1.423	-	1.032.341
-директни зголемувања	-	1.345	1.966	473	-	-	-	3.784
-прекнижувања	-	-	-	-	-	-	-	-
-расходи и отуѓувања	-	-	-	(1.475)	-	-	-	(1.475)
-ревалоризација	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на ОС на 31.12.2024	138.083	221.440	646.621	27.071	11	1.423	-	1.034.649
Исправка на ОС на 01.01.2024	-	(52.246)	(561.047)	(24.012)	-	-	-	(637.306)
-амортизација	-	(5.570)	(9.422)	(1.222)	-	-	-	(16.214)
-расходи и отуѓувања	-	-	-	1.643	-	-	-	1.643
-ревалоризација	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на исправката на ОС на 31.12.2024	-	(57.816)	(570.469)	(23.591)	-	-	-	(651.877)
Сегашна вредност на ОС на 31.12.2024	138.083	163.624	76.152	3.480	11	1.423	-	382.773

Вид на основно средство	Земјиште	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелар. инвентар, мебел и трансп. средства	Биолош. средства	Останати материја. средства	Материја. средства во подгото.	Вкупно
Набавна вредност на ОС (состојба 01.01.2023)	138.083	218.022	643.168	24.809	11	1.423	-	1.025.516
-директни зголемувања	-	2.073	1.487	3.264	-	-	-	6.824
-прекнижувања	-	-	-	-	-	-	-	-
-расходи и отуѓувања	-	-	-	-	-	-	-	-
-ревалоризација	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на ОС на 31.12.2023	138.083	220.095	644.655	28.073	11	1.423	-	1.032.341
Исправка на ОС на 01.01.2023	-	(46.726)	(551.573)	(23.267)	-	-	-	(621.565)
-амортизација	-	(5.521)	(9.474)	(745)	-	-	-	(15.741)
-расходи и отуѓувања	-	-	-	-	-	-	-	-
-ревалоризација	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на исправката на ОС на 31.12.2023	-	(52.246)	(561.047)	(24.012)	-	-	-	(637.306)
Сегашна вредност на ОС на 31.12.2023	138.083	167.849	83.608	4.061	11	1.423	-	395.035

За земјиштето во вкупен износ од 138.083 илјади денари, Друштвото не поседува доказ за сопственост (имотен лист), туку истото му е дадено на користење од страна на Република Северна Македонија. Во тек е постапка за добивање право на сопственост над ова земјиште која заклучно со 31 декември 2024 година сеуште не е завршена.

Друштвото има дадено Хипотеки на својот имот како обезбедување спрема физички лица (Белешка 30.1). Исто така Друштвото има дадено под закуп дел од својот имот по Договор за закуп на складишен простор УЗП бр.191/2019 од 14.01.2019 година, каде како закупец се јавува Енергоуслуги ДООЕЛ Скопје на период од 4 години продолжен на уште 6 години и истиот завршува на ден 11.02.2029 година. Под закуп, на друштвото Супер трејд ДООЕЛ Скопје, РЖ Услуги му има издадено надворешен резервоар за мазут за период од 01.07.2019 до 30.06.2025 година.

Во тековната 2024 година Друштвото има нови набавки на основни средства во вкупен износ од 3.784 илјади денари. Дел од овие ново набавени основни средства се однесуваат на:

- Градежни објекти во износ од 1.345 илјади денари;
- Постројки и опрема во износ од 1.966 илјади денари,
- Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебели транспортни средства во износ од 473 илјади денари;

Друштвото има расходувани канцелариски и друг инвентар во износ од 1.475 илјади денари.

Сите недвижности, постројки и опрема со кои располага Друштвото се користат за обавување на неговите деловни активности.

БЕЛЕШКА 23. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Долгорочни финансиски средства	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Вложувања	360	360
Учество во капиталот во зависно друштво – удели во Енергоуслуги	360	360
Вложувања во придружни друштва и заеднички контролирани друштва (учество во заеднички вложувања)	231	231
Вложувања во придружни друштва во земјата - удели во Когел стил	231	231
Вкупно	591	591

Долгорочните финансиски средства се однесуваат на вложувања во погоре наведените субјекти кои преставуваат поврзани друштва на матичното друштво РЖ Услуги. Имено, РЖ Услуги е 100% сопственик на друштвото Енергоуслуги Скопје. Вложувањето пак во Когел Стил ДОО Скопје во износ од

231 илјади денари е добиено врз основа на заплена на удели на Енергоуслуги и Гас & Електрицити ДОО Скопје. РЖ Услуги во капиталот на ова друштво (Когел Стил ДОО) учествува со 75%.

БЕЛЕШКА 24. ЗАЛИХИ

Залихи	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Залиха на суровини и материјали	4.431	4.660
Залиха на резервни делови	3.360	3.393
Залиха на ситен инвентар, амбалажа и автогуми	717	662
Стоки	537	537
Вкупно	9.044	9.251

БЕЛЕШКА 25. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Побарување од поврзани субјекти	71.526	71.495
Побарувања од поврзани друштва врз основа на продажба на добра и услуги во земјата	67.182	67.182
Побарувања од поврзани друштва за аванси, депозити и кауции во земјата	4.313	4.313
Побарувања од поврзани друштва за продажба	31	-
Побарувања од купувачи	325.863	257.985
Побарувања од купувачи во земјата	36.883	28.532
Побарувања од специфично работење на неповрзани друштва	-	1.653
Побарувања по камати (тужени, договорни и казнени)	82.165	51.418
Спорни и сомнителни побарувања	207.862	177.429
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачи	(1.047)	(1.047)
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции	-	-
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата	-	-
Побарувања за тековни даночни обврски	741	675
Данок на додадена вредност	9	16
Побарувања за повеќе платен данок на имот	46	22
Побарувања за повеќе платен данок на добивка	685	637
Побарување од вработени	164	164
Останати побарувања од вработените	164	164
Останати побарувања	379	-
Побарувања врз основа на цесија, асигнации и преземање на долг	379	-
Побарувања врз основа на продажба на удел	-	-
Останати побарувања	-	-
Краткорочни финансиски средства	-	-
Краткорочни кредити и заеми во земјата	-	-
АВР	-	29.179
Однапред платени трошоци	-	29.179
Вкупно	398.673	359.498

Побарувањата од поврзаните субјекти се во вкупен износ од 71.526 илјади денари. Од овие побарувања 35.537 илјади денари се однесуваат на тужени побарувања од поврзани субјекти за позајмици, 12.985 илјади денари се однесуваат на тужени побарувања од поврзани субјекти за камати по позајмици а останатите 18.660 илјади денари се однесуваат на тужени побарувања од поврзани друштва

по фактури. Друштвото има побарувања од поврзани друштва за аванси, депозити и кауции во земјата во износ од 4.313 илјади денари. Друштвото има тековни побарувања од поврзани друштва 31 илјади денари

Побарувањата од купувачите во земјата се во вкупен износ од 325.863 илјади денари од кои на:

- побарувања од купувачи во земјата на добра и услуги отпаѓа износот од 36.883 илјади денари,
- побарувања за камати тужени (договорни и казнени) износот од 82.165 илјади денари,
- на спорни и сомнителни побарувања износот од 207.862 илјади денари (побарувања по пресуди на konto 126400 на износ од 205.401 илјади денари и побарувања од купувачи во стечајна постапка на konto 126100 на износ од 2.461 илјади денари),
- Досегашното вкупно извршено вредносно усогласување на побарувањата од купувачите (индиректен отпис) изнесува 1.047 илјади денари од кои на Фаморд отпаѓа износот од 1.008 илјади денари.

Старосната структура на побарувањата од купувачите на konto 12000 со положба на 31 декември 2024 година без тужените побарувања е како што следи:

Побарувања од купувачи konto 120000	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Недоспеани	-	-
Од 0-30 дена	21.096	19.291
Од 31-90 дена	4.554	2.124
Од 91-365 дена	4.858	3.548
Од 1 до 3 години	5.215	3.481
Над 3 години	1.160	89
Вкупно	36.883	28.532

Активните временски разграничувања во 2023 година се во вкупен износ од 29.179 илјади денари и се однесуваат на однапред пресметани трошоци спрема физичкото лице Качурков Ѓорѓи (по основ на главен долг). Првичното извршно решение е заведено под бр. 996/2019 според кое, Друштвото за трговија со гас и електрична енергија ГАС \$ Електрисити ДОО Скопје и РЖ Услуги АД Скопје, се задолжуваат на доверителот Ѓорѓе Качурков да му исплатат долг кој е настанат со преземање на обврската од страна на Ѓорѓи Качурков од Комерцијална банка АД а врз основа на Договор за отстапување на дел од побарување од 16.11.2018 година склучено помеѓу отстапувачот Комерцијална банка и примачот Ѓорѓе Качурков. За истите побарувања склучен е нов договор заведен под број 0307/1/1 од 17.08.2022 година за отстапување на побарувањето и тоа помеѓу физичкото лице Ѓорѓи Качурков и правното лице Феинг ДООЕЛ Скопје, со што овие побарувања се отстапени на Феинг ДООЕЛ Скопје. Овие побарувања се исплатени на Феинг и е покрената судска постапка против ГАС \$ Електрисити ДОО Скопје. Судската постапка против ГАС \$ Електрисити ДОО Скопје е добиена по основ на пресуда 61 ТС1-бр.82/24 од 27.11.2024 година, при што овие побарувања се евидентирани како тужени побарувања.

БЕЛЕШКА 26. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Парични средства и парични еквиваленти	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Парични средства на трансакциски сметки во денари	2.341	11.892
Силк Роад	6	6
НЛБ Банка	2.188	11.251
НЛБ – ВИЗА	54	20
Виза НЛБ 2ра Карт	60	20
Стопанска Банка	27	30
Виза Стопанска Банка	5	7
Шпаркасе Банка	2	559
Парични средства во благајна	28	27
Главна благајна	28	27
Вкупно	2.369	11.919

Од посебниот извештај за паричните текови даден во посебните финансиски извештаи на страна 8, можи да се види дека Друштвото има:

Паричен тек	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Паричен тек од оперативни активности	(5.598)	11.412
Паричен тек од инвестициски активности	(3.952)	(6.824)
Паричен тек од финансиски активности	-	(543)
Нето пораст/намалување на готовината:	(9.550)	4.045

БЕЛЕШКА 27. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ

Главнина и резерви	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Основна главнина запишан и уплатен капитал	505.704	505.704
Сопствени акции и удели	(11.502)	(11.502)
Ревалоризациска резерва	207.805	207.805
Резерви	1.831	13.548
Задржана (акумулирана) добивка од претходни години	2.802	2.802
Пренесена загуба од претходни години	-	(543)
Загуба за тековната година	(12.008)	(11.173)
Вкупно	694.633	706.641

Структурата на капиталот според акционерската книга издадена од Централниот депозитар за хартии од вредност со состојба на 31 декември 2024 година е следната:

Ред. број	Акционери	Број на обични акции	Вредност на акција (5,11 ЕУР)	% на учество во основната главнина
1	Акционери	1.571.668	8.031.223,48	100,00
	Вкупно ЕУР:	1.571.668	8.031.223,48	100,00

Вкупниот број на акции на РЖ УСЛУГИ АД Скопје е 1.571.668 со номинална вредност на една акција од 5,11 евра. Бројот на иматели е 2.850, а бројот на сопственички позиции е 2.854.

Основната главнина на Друштвото според Тековната состојба издадена од Централниот регистар на РСМ изнесува 8.035.808,00 ЕУР и е усогласена со основната главнина прикажана во извештајот за финансиската состојба.

Во основната главнина која изнесува 505.704 илјади денари се сврстени откупените сопствени (резервски) акции во вкупен износ од (11.502) илјади денари и истите претставуваат 2,27% од вредноста на запишаната основна главнина.

Извештајот за промените во главнината и резервите е прикажан во посебните финансиски извештаи на страна 7.

БЕЛЕШКА 28. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

Тековни обврски	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Обврски од поврзани друштва	11.636	8.702
Обврски од поврзани друштва врз основа на набавка на добра и услуги во земјата	11.636	8.679
Обврски од поврзани друштва за аванси, депозити и кауции во земјата	-	23
Обврски спрема добавувачи	13.999	10.163

Обврски спрема добавувачи во земјата	13.999	10.163
Обврски спрема добавувачи од странство	-	-
Останати обврски од добавувачи	-	-
Обврски за примени аванси, депозити и кауции	3	-
Обврски за примени аванси, депозити и кауции во земјата	3	-
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	760	1.285
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	760	1.285
Обврски спрема вработени	1.509	2.530
Обврски за плата и надоместоци на плата	1.509	2.530
Обврски за надоместоци на трошоците на вработените	-	-
Останати обврски спрема вработените врз основа на колективни договори	-	-
Останати обврски спрема вработените	-	-
Тековни даночни обврски	1.655	1.552
Обврски за данокот на додадена вредност	1.593	1.501
Обврски за персонален данок на доход	14	6
Обврски за данок на имот	-	-
Обврски за данок на добивка	48	46
Обврски по заеми и кредити	47.446	54.688
Краткорочни кредити и заеми во земјата	47.446	54.688
Останати краткорочни обврски	-	85
Обврски спрема осигурителни друштва	-	85
Обврски за надомест и други примања на членови на Управен и Надзорен одбор, одбор на директори и управители	-	-
Обврски спрема вршители на дејност и други физички лица	-	-
Останати краткорочни обврски	-	-
Пасивни временски разграничувања	31.160	-
Пресметани приходи за идни периоди	31.160	-
Вкупно	108.168	79.005

Старосната структура на обврските спрема добавувачите во земјата со положба на 31 декември тековна и претходна година е како што следи:

Обврски спрема добавувачи konto 220000	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Недоспеани		
Од 0-30 дена	13.355	10.163
Од 31-90 дена	613	-
Од 91-365	6	-
Од 366 до 3 години	26	-
Над три години	-	-
Вкупно	13.999	10.163

Во вкупните краткорочни обврски по заеми и кредити во износ од 47.446 илјади денари, износот од 42.440 илјади денари се однесува на обврски спрема Феинг ДООЕЛ Скопје по следните деловни настани: Со првично извршно решение заведено под бр. 996/2019, Друштвото за трговија со гас и електрична енергија ГАС \$ Електрисити ДОО Скопје и РЖ Услуги АД Скопје се задолжуваат на доверителот Ѓорѓе Качурков да му го исплатат долгот согласно решението. Ваквата обврска е настаната со преземање на обврска од страна на Ѓорѓи Качурков од Комерцијална банка АД врз основа на Договор за отстапување на дел од побарување од 16.11.2018 година склучен помеѓу отстапувачот Комерцијална банка и примачот Ѓорѓе Качурков. За истите побарувања склучен е нов договор заведено под број 0307/1/1 од 17.08.2022 година за отстапување на побарувањето сега помеѓу физичкото лице Ѓорѓи Качурков и правното лице Феинг ДООЕЛ Скопје, со што овие побарувања се отстапени на Феинг ДООЕЛ Скопје. Пасивните временски разграничувања во износ од 31.160 илјади денари се однесуваат на тужени побарувања по камати како и останати тужени побарувања по пресуда бр. 54 ТС1 бр 25/24 од 28.06.2024 година.

БЕЛЕШКА 29. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

29.1. Дадени хипотеки на свој имот

Друштвото има заложен свој имот под хипотека каде носител на правото (доверител) била Комерцијална Банка а Хипотекарен должник Рудници и железарница Услуги АД Скопје. Износот на побарувањето било 16.500.000 ЕУР со правен основ на запишување – Извршна исправа број на документ ОДУ бр. 258/12 од 29.05.2012 година на Нотар Зорица Пулејкова и анекс кон ОДУ 258/12 нотар Зорица Пулејкова со ОДУ бр. 421/12 од 17.09.2012 од нотар Зорица Пулејкова.

Ѓорѓе Качурков го презема горенаведеното побарување од Комерцијална Банка АД врз основа на Договор за отстапување на дел од побарување од 16.11.2018 година склучено помеѓу отстапувачот Комерцијална Банка и примачот Ѓорѓе Качурков. Износот на преземањето е 500.000 ЕУР, правниот основ на запишувањето е со Нотарски акт (извршна исправа) ОДУ БР.420/13 од 03.10.2013 година на нотар Зорица Пулејкова и Солемизиран Договор за отстапување на дел од побарување како Анекс 1 кон ОДУ 661/18 и ОДУ БР.420/13 од Нада Палиќ со ОДУ БР.79/19 од 05.02.2019 година на нотар Нада Палиќ и Ѓорѓе Качурков се запишува како носител на право на залог (хипотека) на наведениот имот.

Друштвото има ставено под хипотека имот (згради) со вкупна површина од 5.282 м2 според имотен лист 5272 КО на Гази Баба. Хипотеката се однесува на:

- згради изградени на КП 2206, 2211, 2213, 2218, 2219, 2223, 2256, 2262, 2290 и 2301.

29.2. Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2024 година Друштвото се јавува како тужител и како тужена страна во 32 (триесет и две) судски постапки од кои во 28 постапки се јавува како тужител (тужени се побарувања од купувачи и побарувања за дадени аванси на поврзани субјекти во вкупен износ од 357.209 илјади денари) а во 4 судски постапки се јавува како тужена страна. Тужените постапки против Гас и Електрицити Трејдинг ДОО Скопје на износ од 32.813 илјади денари и 29.094 илјади денари се успешно завршени и против пресудите не се поднесени жалби, но сеуште не се наплатени. Сепак, судските постапки се комплексни, неизвесни и долготрајни и не може со сигурност да се предвиди нивниот исход, но во наредниот период менаџментот очекува прилив на парични средства.

29.3. Гаранции

Во текот на 2024 година Друштвото не користи банкарски или било какви други гаранции.

БЕЛЕШКА 30. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Друштвото има трансакции со поврзани страни и тоа со Енергоуслуги ДООЕЛ Скопје каде има 100% сопственост и со Когел Стил ДОО Скопје каде учествува со 75% во основната главнина на истото. Сите трансакции со поврзаните субјекти произлегуваат од меѓусебното работење и нивната вредност и условите се взаемно договорени. Во табелата што следува се дадени податоци за обемот и состојбите на трансакциите со поврзаните субјекти на и за периодот што завршува на 31 декември тековната и претходната година.

	Во илјади (000) МКД 2024 година			
	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
• Енергоуслуги ДООЕЛ Скопје	71.495	-	-	-
• Когел Стил ДОО Скопје	32	11.636	50	12.689
• Клучен раководен кадар (сопственички, менаџерски)	-	-	-	-
Вкупно:	71.527	11.636	50	12.689

Во илјади (000) МКД
2023 година

Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје
Белешки кон посебните финансиски извештаи

	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
• Енергоуслуги ДООЕЛ Скопје	71.495	-	-	-
• Когел Стил ДОО Скопје	-	8.702	44	12.963
• Клучен раководен кадар (сопственички, менаџерски)	-	-	-	-
Вкупно:	71.495	8.702	44	12.963

**БЕЛЕШКА 31. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ПОСЕБНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА
ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**

По датумот на составување на Извештајот за финансиската состојба не се случиле материјално значајни настани, а кои треба да бидат обелоденети во оваа белешка. За целосно согледување на последователните настани се приложува бруто биланс заклучно со 31.03.2025 година.

За Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје

Извршен член на Одбор на директори



Јован Гечески

Законска обврска за составување на Годишна сметка и Годишен извештај за работењето во согласност со одредбите од ЗТД

Во согласност со член 476, став 4 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат Друштвата вклучува Извештај за финансиската состојба, Извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Годишната сметка и посебните финансиските извештаи кои се однесуваат на иста деловна година и кои се подготвени во согласност со одредбите на Законот и прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на Друштвото за деловната година.

Во согласност со член 477 став 6 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно посебните финансиски извештаи е должен по завршување на секоја деловна година да изготви и Извештај за работењето на Друштвото за претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Во согласност со Правилникот за формата и содржината на годишната сметка, истата се состои од Извештај за финансиската состојба, Извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Разлики во начинот на презентирање на ставките во обрасците на Годишната сметка и ставките во финансиските извештаи подготвени според Правилникот за водење на сметководство не се појавуваат.

Годишната сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работењето се дадени во Додатоците 2 и 3.

Извршниот член на Одборот на директори го изготви и потпиша годишниот извештај за работењето.

За Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје

Извршен член на Одбор на директори



Годишна сметка

- Посебен извештај за финансиската состојба
- Посебен извештај за сеопфатна добивка

ЕМБС: 05180694

Целосно име: Рудници и железарница УСЛУГИ акционерско друштво-Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2024

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	392.715.785,00			404.977.960,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	9.352.536,00			9.352.536,00
5	-- Гудвил	9.352.536,00			9.352.536,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	382.772.655,00			395.034.830,00
10	-- Недвижности (011+012)	301.706.591,00			305.931.362,00
11	-- Земјиште	138.082.781,00			138.082.781,00
12	-- Градежни објекти	163.623.810,00			167.848.581,00
13	-- Постройки и опрема	77.408.934,00			84.865.163,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	3.645.706,00			4.226.881,00
19	-- Останати материјални средства	11.424,00			11.424,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	590.594,00			590.594,00
22	-- Вложувања во подружници	359.600,00			359.600,00
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	230.994,00			230.994,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	410.085.243,00			351.488.673,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	9.043.800,00			9.251.363,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	4.430.760,00			4.659.915,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	4.076.313,00			4.054.721,00
42	-- Залихи на трговски стоки	536.727,00			536.727,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	398.672.604,00			330.318.625,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	71.525.862,00			71.494.679,00
47	-- Побарувања од купувачи	325.863.482,00			257.984.772,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	740.622,00			675.174,00
50	-- Побарувања од вработените	164.000,00			164.000,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	378.638,00			

59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	2.368.839,00		11.918.685,00
60	-- Парични средства	2.368.839,00		11.918.685,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)			29.179.086,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	802.801.028,00		785.645.719,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	694.633.009,00		706.640.929,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	505.703.793,00		505.703.793,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	11.501.612,00		11.501.612,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	207.805.153,00		207.805.153,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	1.831.378,00		13.547.737,00
72	-- Законски резерви	1.831.378,00		13.547.737,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	2.802.217,00		2.802.217,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)			543.309,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	12.007.920,00		11.173.050,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	77.008.243,00		79.004.790,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	77.008.243,00		79.004.790,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	11.636.348,00		8.702.002,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	14.001.854,00		10.162.694,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	759.795,00		1.285.249,00
100	-- Обврски кон вработените	1.508.684,00		2.529.864,00
101	-- Тековни даночни обврски	1.655.462,00		1.552.360,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	47.446.100,00		54.687.667,00
108	-- Останати краткорочни обврски			84.954,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	31.159.776,00		
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	802.801.028,00		785.645.719,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	189.836.133,00			191.513.159,00
202	-- Приходи од продажба	189.045.401,00			191.124.013,00
203	-- Останати приходи	790.732,00			389.146,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	202.758.162,00			199.645.417,00
208	-- Трошоци за суровини и други материјали	104.476.989,00			100.353.148,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	6.976,00			
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	5.810.867,00			6.736.247,00

212	-- Останати трошоци од работењето	30.840.394,00			30.413.780,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	44.481.808,00			44.692.521,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	26.547.382,00			28.125.952,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	2.201.694,00			2.271.742,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	11.146.139,00			11.821.688,00
217	-- Останати трошоци за вработените	4.586.593,00			2.473.139,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	16.213.883,00			15.740.660,00
222	-- Останати расходи од работењето	927.245,00			1.709.061,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	6.076.686,00			
224	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	6.000.000,00			
226	-- Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	5.846.339,00			
228	-- Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	153.661,00			
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	76.686,00			
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	5.162.577,00			3.040.792,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	5.157.424,00			3.037.204,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	5.153,00			3.588,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	12.007.920,00			11.173.050,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	12.007.920,00			11.173.050,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	12.007.920,00			11.173.050,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	60,00			72,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
270	-- Загуба за годината	12.007.920,00			11.173.050,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	12.007.920,00			11.173.050,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	-- Земјишта	138.082.781,00			138.082.781,00
611	-- Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	45.612,00			56.478,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	163.578.198,00			167.848.581,00
634	-- Обврски по заеми и кредити земени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП	47.446.100,00			54.687.667,00

	086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+АОП 104+АОП 107 ОД БС)			
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	20.015.176,00		25.694.102,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	11.068.964,00		10.805.602,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	8.946.212,00		14.888.500,00
647	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	3.876.656,00		3.450.656,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	790.732,00		389.146,00
668	-- Трошоци за суровини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	1.625.730,00		2.482.683,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	150.460,00		219.624,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	248.768,00		424.413,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	66.476,00		29.771,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	45.474.759,00		44.379.762,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	53.303.563,00		49.881.170,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	103.233,00		131.860,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	102.864,00		236.547,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	201.914,00		365.813,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	508.135,00		554.511,00
687	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	110.955,00		83.060,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	526.665,00		278.636,00
693	-- Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	2.675.800,00		
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	209.979,00		1.146.460,00
696	-- Помощи (< или = АОП 217 од БУ)	154.300,00		462.126,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	12.991,00		8.555,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	169.812,00		276.484,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	60.938,00		77.896,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	114.819,00		127.112,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	60,00		72,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста	Претходна година
---------------	------	------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------

			за тековна година	
4298	- 36.000 - Собирање, обработка и снабдување со вода	11.271.485,00		
4392	- 47.300 - Трговија на мало со моторни горива и мазива	0,00		
4428	- 49.500 - Цевководен транспорт	155.958.497,00		
4491	- 64.990 - Други финансиско-услужни дејности, освен осигурување и пензиски фондови, н.д.м.	21.978,00		
4505	- 68.200 - Изнајмување и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот под закуп (лизинг)	12.803.892,00		
4564	- 82.990 - Останати деловно-помошни дејности, н.д.м.	6.917.875,00		
4571	- 84.240 - Дејности на јавниот ред и безбедноста	8.939.092,00		

Потпишано од:

МАЈА НИКОЛОВА

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Годишен извештај за работењето

ИЗВЕШТАЈ

за работење за период јануари – декември 2024 година

Во деловната 2024 год. РЖ УСЛУГИ АД Скопје има остварено вкупно приходи од 189.836.133,00 денари од кои приходите остварени од основните дејности на друштвото (продажба на стоки и услуги) изнесуваат 189.045.401,00 ден. Останатите приходи изнесуваат 790.732,00 денари. Вкупно остварените оперативни приходи од 189.045.401,00 денари за 2024 година се намалени за 1.088% во однос на остварените оперативни приходи во 2023 година (191.124.013,00 денари).

Структура на приходи

	ИЗНОС 2023	ИЗНОС 2024
ДИСТРИБУЦИЈА НА ХИГИЕНСКА ВОДА И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ	10.805.602,00	11.271.485,00
ПРОИЗВОДСТВО, РЕЦИРКУЛАЦИЈА И ТЕРМИЧКА ОБРАБОТКА НА ТЕХНОЛОШКИ ВОДИ	152.578.381,00	155.958.497,00
НАДОМ. ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЦЕВОВОДНА МРЕЖА ЗА ПРЕНОС НА ТЕХНИЧ.ГАСОВИ И ПРИРОДЕН ГАС	9.104.281,00	8.927.401,00
УСЛУГИ ЗА ОБЕЗБЕД. НА ИМОТ И ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	14.890.900,00	8.961.520,00
ЗАКУП НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР, ЗАКУП НА МЕРНА ВРСКА И ЗАКУП НА РЕЗРЕВОАРИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ТНГ	3.744.849,00	3.926.498,00
ПРОДАЖБА НА ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС	0	0
ВКУПНО	191.124.013,00	189.045.401,00

Во делот на услугите со кои сме директно поврзани со работење на погоните во нашето потесно опкружување, приходите од дистрибуција на хигиенска вода се зголемени за 4,351% во однос на 2023 година, приходите од производство, рециркулација и термичка обработка на технолошки води се зголемени за 2.257 % во однос на 2023 година и приходите од надоместокот за користење на цевоводната мрежа се намалени за 1.9428% во однос на 2023 година.

Кај оперативните приходи се бележи минамално намалување од 1,0011% во 2024 во однос на претходната 2023 и се должи заради на намалената цена на електричната енергија, која е директно поврзана со производство, рецикулација и термичка обработка на технолошки води, како и намален обем на работењето на погоните во потесното опкружување со кој имаме континуирана соработка.

Кај останатите приходи од основните дејности на друштвото чија реализација не е во директна поврзаност со потребите на производните процеси на погоните со кои имаме континуирана соработка, има намалување кај обезбедување и ПП заштита од 39,964%. има кај закуп на деловен простор, закуп на мерна врска и закуп на резервоари за складирање се бележи зголемување за 4,48%. Во 2024 нема приходи за продажбата на ТНГ, поради реконструкција на објектите за прием и продажба на течен нафтен гас.

Останати приходи

Во останати приходи најголем дел се приходи по Решенија за присилно извршување и наплата на судски трошоци. Кај финансиските приходи има зголемување во однос на 2023 година.

	ИЗНОС
ОСТАНАТИ НЕСПОМНАТИ ПРИХОДИ	790.732,00
ПРИХОДИ ОД КАМАТИ ОД ПОВРЗАНИ И ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ	6.000.000,00
ВКУПНО	
	ИЗНОС
ВКУПНИ ПРИХОДИ	189.836.133,00
ПРОСЕЧЕН МЕСЕЧЕН ПРИХОД	15.819.677,00

Вкупните расходи во 2024 година изнесуваат 202.758.162,00

Расходите кои се направени за реализација на основните дејности на друштвото изнесуваат 197.595.585,00 денари.

Структура на расходи

	2023	2024
ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ СИТЕН ИНВЕНТАР	5.407.416,56	5.698.664,00
ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА И ГОРИВО (ТОПЛИНСКА, ЕЛЕКТРИЧНА НАФТА И БЕНЗИН)	50.565.942,45	53.303.563,00
СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА	44.379.792,00	45.474.759,00
ПОТРОШЕНИ СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ	100.353.148,01	104.476.989,00
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ	554.100,00	508.135,00
ОДРЖУВАЊЕ НА ОПРЕМА И ОБЈЕКТИ	4.443.576,00	3.667.977,00
ОСТАНАТИ УСЛУГИ	1.738.160,00	1.634.755,00
УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ	6.735.836,00	5.810.867,00
АМОРТИЗАЦИЈА	15.740.660,00	16.213.883,00
БРУТО ПЛАТА - ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ПП ЗАШТИТА	23.570.520,00	19.785.525,00
БРУТО ПЛАТА ЗА ОСТАНАТИ ВРАБОТЕНИ	18.648.862,00	20.109.688,00
НАДОМЕСТОЦИ НА ВРАБОТЕНИ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР	3.642.554,00	5.764.283,00
ДНЕВНИЦИ И ПАТНИ ТРОШОЦИ	30.585,00	22.282,00
ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ	45.892.521,00	45.681.778,00
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ		
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОПАГАНДА И РЕКЛАМА	276.484,00	169.812,00
БАНКАРСКИ ТРОШОЦИ	127.112,00	114.819,00
ДАНОЦИ И ТАКСИ	10.356.774,00	11.079.635,00
ТРОШОЦИ ЗА ПРОДАЖБА НА ТНГ		
ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО	18.453.410,00	18.458.701,00
ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	1.709.471,00	927.426,00
ВКУПНО ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ	30.923.251,00	30.750.393,00
ВКУПНО ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ	199.645.416,01	202.758.162,00

Вкупните оперативни расходи во однос на предходната (2023 година) се зголемени за 0,985%. Во делот на трошоците кои се директно поврзани со остварување на приходите од производство, термичка обработка и рецикулација на технолошки води за производните погони во Железара, односно кај трошоците за материјали и резервни делови евидентирано е 0,494% во однос на минатата година, трошокот за електрична енергија е зголемен за 5,414%. Зголемувањето на трошокот за електрична енергија се должи на зголемената на цената на пазарот за електрична енергија. Во 2024 година зголемен е трошокот за снабдување со вода за 2,408%. Трошоците за тековно одржување и сервисирање на опрема објекти и инфраструктура се намалени за 17,454%.

Намалени се трошоците за вработени за 0,459% како резултат на намален број на вработени во 2024 година. Во 2024 година просечниот број на вработени е 60, во споредба со 2023 година кога просечниот број на вработени е 72.

Зголемени за 58,248% се и останати пресметани трошоци за надоместоци од работен однос. Во 2024 имаме работници на кои им е престанат работниот однос поради исполнување на услов за стекнување на право за старосна пензија, истек на договорот за вработување, деловни причини и други основи.

	2023	2024
РАСХОДИ ОД КАМАТА	3.040,792,00	5.157.424,00
ВКУПНО	3,040,792,00	5.157.424,00

Расходите за камати на износ од 5.157.424,00 ден. се однесуваат на камати по кредити од правни субјекти.

Побарувања и обврски со 31.12.2024 година

На 31.12.2024 година РЖ УСЛУГИ АД има ненаплатени побарувања на износ од 36.882.992,00 денари кои се во валутен рок како и ненаплатени побарувања за кои се водат судски постапки или се во извршна постапка во износ од 360.506.350,00 денари

Процентот на наплата на побарувања од купувачите во 2024 година изнесува 83,941% не земајќи ги во предвид ненаплатените побарувања со 31.12.2024 година од фирми за кои се водат спорови и за кои се чека судска пресуда или пак се завршени со правосилни пресуди и се чека на реализација на наплата.

Салдото на неплатени обврски по добавувачи до 31.12.2024 год. изнесува 13.999.022,00 денари тоа се тековни обврски кои ги има друштвото и кои се во валутен рок Процентот за исплата на обврски према добавувачи иземајќи ги обврските кои се во судска постапка со 31.12.2024 година изнесува 95,034%.

Друштвото ја одржува тековната ликвидност во текот на годината и ги сервисира тековните обврски по сите основи према добавувачи, вработени, државата и по кредитни задолжувања од изминатиот период. Тоа се должи на навременото сервисирање на дел од побарувањата од купувачите и како резултат на истото се превземаат мерки за поефикасна наплата, преку утужувања. Голем проблем се и ненаплатените побарувања кои не произлегуваат од работењето во тековната година, за кои се водат спорови и истите се одвиваат во долги постапки.

Готовинскиот прилив на парични средства кои друштвото ги заработува од неговите редовни активности се користи за регулирање на оперативните расходи во тековното работење.

Во 2024 година има инвестициски вложувања на вкупен износ од 3.783.712,00 денари, од кој:

- 1.345.245,00 денари за градежни објекти и инфраструктура .
- 1.965.635,00 денари се вложувања во опрема и постројки и
- 472.832,00 ден.за алат ,погонски ,канцелариски и транспортни средства.

Финансиски резултат во работење за 2024година

РЖ УСЛУГИ АД во тековното работење со пресметани приходи и расходи поврзани со основните дејности (продажба на стоки и услуги) ја заврши деловната година со нето загуба од 12.007.920,00 денари.

ЕНЕРГОУСЛУГИ ДООЕЛ ја заврши деловната година со нето добивка од од 121.540,00 ден

КОГЕЛ СТИЛ ДОО од основната дејност -производство и трговија со топлинска енергија ја заврши деловната 2024 година со нето загуба од 5,483,846,00 денари.

РЖ УСЛУГИ АД Скопје
Извршен Директор
УСПУГИ
Акционерско
друштво
Јован Гечески